



**ЕКСКЛУЗИВЕН УВОЗНИК И ЗАСТАПНИК ЗА ПРОИЗВОДИТЕ НА *БИОФАРМ*,
ЗАГРЕБ, ЗА МАКЕДОНИЈА.**



BIOFARM е Хрватска фармацевтска компанија основана во 1992 год. која произведува природни билни производи со исклучиво висок квалитет за здрав и природен начин на живот.



ПРОИЗВОДНИ ЛИНИИ:

- **ADRIA SPA,**
- **BABY BALM,**
- **BIOSEPT,**
- **MEDIPLAST,**
- **ЧАЕВИ,**
- **NATURA LINE.**



- Нова линија на козметички производи за капење и нега на тело,
- Со мирис и свежина на Јадранската обала,
- Се користат исклучиво природни состојки кои во себе **не содржат парабен**,
- Производи наменети за сите типови на кожа.



1. Лаванда/маслинка

- ✓ Лавандата се користи уште од многу одамна во козметиката поради својот природен мирис.
- ✓ Уште во 17 век кога чумата се ширела низ Европа, било забележано дека работниците кои работеле на полињата со лаванда не биле погодени од лошата болест.
- ✓ Многубројните истражувања коишто биле направени во Германија и Франција од страна на познати лекари докажале дека лавандата помага при:
 - **Несоница,**
 - **Депресија,**
 - **Вознемиреност и нервоза.**
- ✓ Смирувачкото дејство на нервниот систем се должи на етеричните масла, кои се ослободуваат во топлата вода, така што кожата може да ги впије.
- ✓ Во комбинација со маслинката, лавандата ја смирува, храни и лечи кожата.

1. Гел/пена за туширање со единствена технологија која го претвора гелот во богата пена. Го спречува сушењето на кожата и помага во зачувување на природната влажност, етеричното масло од лаванда создава чувство на опуштеност.



2. Гел за миене на коса и тело



3. Течен сапун за раце кој е наменет за често миене на рацете, бидејќи неговата блага формула не дозволува сушење на рацете, со неутрален рН фактор.



4. Миризлива вреќичка со лаванда- со смирувачко дејство и ефикасна против молци.



5. Пенест крем за тело кој лесно се размачкува, комбинација на шеа путер, природни билни масла, витамини А, С, Е кој ја храни кожата и ја отстранува напнатоста.



6.Пилинг за тело со морска сол и масло од маслинки,етерично масло од лаванда и витамин Е,кој го отстранува површниот слој од кожата и поттикнува создавање на нови клетки.



7.Морска сол за капење- со суви билки и етерично масло, делува смирувачки и и опушта, го отстранува уморот и го подобрува расположението.



8.Хранлива крема за раце која во себе содржи маслиново, арганово и масло од јојба, збогатено со витамин А и Е. Благотворно делува на сува кожа.





2. Лимон/смиљ

- ✓ Смилот делува против **брчки**, ја ревитализира и убрзува регенерацијата на уморна и зрела кожа која е изложена на надворешен и внатрешен стрес.
- ✓ Маслото од смиљ се користи кај **проширени вени** кои се воспалени, кај испукани **капилари, белези и стрии**.

1. Гел/пена за туширање со единствена технологија го претвора гелот во богата пена. Со својот сладок мирис на лимон и остар мирис на смиљ создава единствена комбинација која благотврно делува на уморна и исцрпена кожа.



2. Гел за миеење на телото и кожата ја обезбедува потребната влага и ја штити кожата од прерано стареење.



3. Течен сапун за раце наменет за често миеење на рацете, не ја суши кожата и е со неутрален рН фактор.



4. Пенест крем за тело



5. Шекерен благ пилинг за тело со додаток на мелени семки и масло од кајсијам
масло од невен и витамин Е. Ја подобрува прокрвавеноста.



6. Морска сол за капење со додаток на суви блики од смиљ и природни етерични
масла ос лимон, портокал и смиљ.



7. Миризлива вреќичка која е одлична за умор и стрес и влијае позитивно на
вашите емоции.



8. Крема за раце која во себе содржи масло од макадамија и јојоба во комбинација
со етерично масло од смиљ.



Limunska trava/naranča



Лимонската трева делува липотонично на поткожното масно ткиво па се користи во мешавините против целулит. Го подига расположението, ја зголемува концентрацијата, го смалува стресот а се користи и кај спортските повреди и истегнувања.

Гел/пена за туширање со свежа цитрусна комбинација и природни етерични масла од лимонска треба и портокал.



Гел за миеење на тело и коса со додаток на етерично масло од лимонска трева.



Течен сапун за раце наменет за често миеење на рацете, не дозволува сушење на кожата.



Морска сол за капење со додаток на сушени билки од лимонска трева и етерични масла од портокал, мандарина и рузмарин.



Пенест крем за тело кој лесно се размачкува, одлична комбинација на шеа путер, природни билни масла и витамини А, Ц, Е. Благотворно делува на намалување на масните клетки на целулитот и се подобрува тонусот на кожата.



Пилинг за тело кој ја тонира кожата и делува липолитично, па е корисен во борбата против целулитот.



Миризлива вреќичка која е одлична за освежување на просторијата.



Крема за раце која во себе содржи масло од семки од грозје, масло од невен и масло од кантарион. Помага за зараснување на раните и ја храни кожата.





Eterična i mirisna ulja



Широк спектар на етерични масла





- Бергамот,
- Бор,
- Цитронела,
- Лаванда,
- Лимон,
- Лимонска трева,
- Мандарина,
- Мента,
- Портокал,
- Рузмарин,
- Јасмин,
- Маточина,
- Ружа.

Poklon paketi



Нашите ADRIA SPA сетови можат да бидат одличен подарок за било која прилика, без разлика дали се работи за Вашите бизнис партнери, или пак подарок за гости и купувачи.

Заедно со сетовите би можеле да Ви доставиме и маркици со различни натписи за престојните празници, со кои Вашите вработени би ги залепиле на самиот сет, во зависност од желбата на купувачот.



B A B Y B A L M



Baby Balm е природна детска козметика која благотворно делува на осетливата детска кожа. При нејзина изработка се користени производи од **ПРИРОДНО** потекло и комбинација на масла развиени за нега на новороденчиња.

- **ПОГОДНА ЗА КОРИСТЕЊЕ УШТЕ ОД ПРВИОТ ДЕН ОД РАЃАЊЕТО НА БЕБЕТО.**
- **ЦЕЛАТА ЛИНИЈА Е:**
 - **БЕЗ ПАРАБЕНИ**
 - **БЕЗ ПЕТРОЛАТИ**
 - **БЕЗ СУЛФАТИ**
 - **БЕЗ БОИ**
 - **БЕЗ СИНТЕТИЧКИ МИРИСИ**

Baby Balm козметиката во себе содржи:

- *Маслиново масло,*
- *Сончогледово масло,*
- *Масло од семки од грозје,*
- *Соја глицин,*
- *Витамини А,С,Е*
- *Омега-3 и Омега-6 масни киселини- неопходни за развој на заштитниот слој на кожата кај бебињата.*

1.Baby Balm детската маст (100 ml.) Со пријатен мирис и лесно се размачкува.

Делува антисептички и помага во спречување на пеленскиот осип. Погодна е и за користење на **атописки дерматит**.



2.Baby Balm заштитен крем (100 мл.) кој делотворно ја штити кожата кај бебињата во регијата на пелените. Го смирува црвенилото и **отстранува пеленскиот осип** (дерматит) којшто се јавува како резултат на допир на бебешката кожа со влагата и нечистотиите од пелената.



3. Baby Balm шампонот (200 ml.) со посебно осмислена што не ја иритира ниту кожата ниту очите, а после миењето косата станува мека, лесна за расчешлување.



4. Baby Balm крем купка (200 ml.) Посебно блага кремаста купка која е направена на база на прочистени природни билни масла. Нејзината кремаста структура дава чувство на капење во млеко. Не е потребно да се плакне со вода.



5. Baby Balm лосион за тело (200 ml.). Кој во себе содржи какао путер заедно со Омега-3 и Омега-6 масните кислени ја хидрира, смирува и негува кожата.



6. Baby Balm маслото за тело (200 ml.). Во себе содржи исклучиво билни масла- сончогледово, маслиново, семки од грозје, масло од кокос, соја глицин и витамин E.



7. Baby Balm емулзија за чистење на телото (200 ml.) за благо чистење на нежната детска кожа без додатно плакнење. Се користи како замена за влажни марамици и за разлика од нив, е целосно природна



8. Baby Balm физиолошки раствор (10 ампулиx5 ml.). Стерилен раствор во ампули за чистење на носната шуплина кај деца и новороденчиња. Растворот е изотоничен па така не ја иритира слузницата.



9. Baby Balm пудра во стик (50 gr.) Ја апсорбира влагата и ја штити кожата од воспаленија. Она што е интересно за него е тоа што, за разлика од другите детски пудри, со Baby Balm пудрото во потполност се избегнува вдишување на микрочестиските од пудрото кои можат да доведат до несакани нуспојави.



10. Baby Balm сапун (3 ×30 gr.) Рачно изработен, направен со традиционална метода и комбинација на маслиново и кокосово масло.





За најнежната бeбешка кожа уште од првиот ден!

BIOSEPT



Биосепт програмата се состои од природни препарати кои се одлични за организмот, за деновите кога владеат настинки, вирусни, грип и кивавица.

1)БИОСЕПТ БАЛЗАМ ЗА ДЕЦА (50 gr.)



- **Комбинација од билни масла, еукалиптус и лаванда.**

Уште во почетните детски денови при појава на грип, настинка, кивавица, покачена телесна температура и потешкотии во дишењето.

2)БИОСЕПТ ПАСТИЛИ ЗА ДЕЦА (α18)

Со прополис и мед за деца над 4 год. возраст, одлична прва помош за убалжување на болки во грлото.



3)БИОСЕПТ КАПКИ ЗА ИНХАЛАЦИЈА (10 ml.)

Комбинација од еукалиптус, бор, мента, етерично масло од рузмарин и бергамот кои делуваат антисептички и го олеснуваат дишењето.





1) COLD GEL (150 ml. и 75 ml.) - во својот состав содржи ментол и етерично масло од еукалиптус и рузмарин.

- Кај главоболки, настинки и грип лесно се масира,
- За отстранување на болки кај спротски спортски повреди,
- Болни нозе и слаба циркулација на крвта,
- Отоци,
- Убод од инсекти и лесни опекотини
- Покачена телесна температура.



2) HOT GEL (75 ml.) – содржи екстракт од лута пиперка, ментол и етерично масло од клинче.

- Кај ревматски тегоби,
- Кај болки од ревматоиден артритис и невралгија,
- Кај хронични мускулни болки и болки во грбот.



3) **Neutro Cream (75ml.)**- За омекнување на тврда и испукана кожа-дланки, нокти, петици, лакти, колена, со антисептичко делување.

Без парабени! Без петролати!

Состав:

- Сончогледово масло,
- Маслиново масло,
- Масло од семки од грозје,
- Витамин Е.



4) **Deo gel (75 ml.)** - Посебно осмислена формула за масажа на уморни и болни нозе после напорен ден, истовремено отстранува непријатен мирис и не дозволува потење на стапалата.

Состав:

- Чајно дрво + нане



5) Proven Cream (75ml.) -Помага кај проширени и воспалени вени, луѓе кои што имаат слаба циркулација со крвта и болни нозе.

Состав:

- Комбинација на див костен и невен,
- Масло од семки од грозје,
- Лешниково масло,
- Витамин Е.



6) Sport Gel (75 ml.)

Состав:

- Лаванда и рузмарин

Посебно осмислена рецептура која ја:

- Смалува напнатоста,
- Болката и
- Воспалението на мускулите и ја зголемува проквареноста. Се препорачува кај спортисти!



ЧАЕВИ



Приказната за чајот започнала во античка Кина пред 5000 години. Оваа магична напивка по својот пат низ историјата си најде место во секој дом. Непресушен извор на задоволство, здравје и освежување.

Чај филтер кесички е модерно решение прилагодено за брз и лесен начин на подготовка.

Дел од нив содржат сушени и фрагментирани индивидуални видови на растенија или мешавина на билки, сецкани овошје или зеленчук.

Premium line



- АРОНИА
- АКАИ
- АГРУМИ + С ВИТАМИН
- АЛОЕ ВЕРА/ПОРТОКАЛ
- БРУСНИЦА 30%
- ЃУМБИР/ПОРТОКАЛ

- ЕХИНАЦЕА/МАЛИНА
- ЖЕНШЕН/ЛИМОН
- ЗЕЛЕН ЧАЈ

Classic line



- БРУСНИЦА 10%
- РЕЛАКС
- ГИНКО
- КАМИЛИЦА

Ljekovito bilje/rinfuza



- БРУСНИЦА 50%
- КАМИЛИЦА ЦВЕТ
- КОПРИВА
- МАЈЧИНА ДУШИЦА
- МАРОЧИНА ЛИСТ
- НЕВЕН ЦВЕТ
- ШИПКА
- ТАХЕБО ЧАЈ
- ЗЕЛЕН ЧАЈ

NATURA LINE



1) Брокюла (80 капсули) – позната како кралица на здравјето затоа што содржи биолошки важни комбинации во себе и во себе ги содржи скоро сите главни антиоксиданси.

- **Антиканцероген ефект**
- **Го зголемува имунитетот**
- **Помага кај инфекции со *Helicobacter pylori***
- **Богата со витамини, минерали и билни влакна.**



2)Брусница (80 капсули) Плодот на бурсницата традиционално се користи како помош во разни здравствени проблеми, а најмногу го штити здравјето на уринарниот тракт.

- **Успешно се користи во превенција на уринарните инфекции,**
- **Зајакнување на имунитетот на уринарниот систем и целиот организам,**
- **Ја намалува можноста за создавање на камен во бубрегот,**
- **Содржи многу С-витамин и билофлавоноиди со силно антиоксидантно дејство.**



3)Лук (60 капсули) – Се вбројува во најстарите лековити растенија. Неговата ефективност е спомнувана во најстарите литературни дела, а уште од 1858 година, Луј Пастер го потврдил антибактериското дејство на лукот. Најважна активна состојка на лукот е **алицин**, за кого е докажан позитивниот ефект.

- **позитивен ефект на циркулацијата на крвта,**
- **стабилизација на висок крвен притисок,**
- **заштита на клетките и силни антибактериски својства.**



4) Пивски квасец (80 капсули) – Пивскиот квасец настанува при процесот на производство на пиво. Со негова изолација и сушење се добива намирница богата со протеини од неживотинско потекло (45%), витамини од Б групата, како и минерали како што се хром, калиум, калциум, магнезиум, железо и фосфор.

- **Пивскиот квасец помага во зачувувањето на здравјето на организмот.**
- **Одличен за зајакнување на ноктите, нечиста и проблематична кожа, и против опаѓање на косата.**



5) Јаболков оцет + Cr + Коприва (40, 80 капсули) – Јаболковиот оцет се користи како лек и превенција за многу болести скоро 100ина години. Направените испитувања покажаа дека јаболковиот оцет помага за зајакнување на срцето, стабилизација на шеќерот во крвта и го намалува ризикот од многу видови рак.

- **Топење на масти,**
- **Стимулација на дигестивните процеси,**
- **Намалување на триглицериди и холестерол во крвта,**
- **Помошно средство при слабеење, разградба на целулит и детоксикациски третмани на организмот.**



6) Омега 3 (60 капсули) – Маслото од лененото семе е природен извор на Омега 3 масни киселини од растително потекло, а за разлика од останатите масла содржи висока концентрација на алфа линоленски киселини (ALA), кои често се наречени „универзални“ антиоксиданси затоа што се раствораат и во масти и во вода. Маслото од лен е богат извор на линани, споеви кои со својата структура личат на естрогените хормони, па затоа се нарекуваат фитоестрогени.



ГАВЕЗ МАСТ (50 gr.)

Гавезот е уверлив доказ за тоа колку е природата чудесна и како со малку трпение може да се излечат и најтврдокорните болки. Гавезот е изразито низинска билка која може да се најде на влажни места (покрај рабовите на шумите, бреговите на каналите, влажни ливади...). Коренот на гавезот (кој е однадвор црн, а внатре бел) продира длабоко во тлото каде црпи големи количини хранливи материи – во коренот на гавезот се најважните состојки.

- *Го забрзува зараснувањето на ткивата и коските,*
- *Болки во грбот,*
- *Се користи кај исчашувања, нагмечувања, истегнувања на мускули и тетиви.*
- *Помага кај деформација на палец-лекувањето за овој проблем може да трае и до година дена, но мора да се биде упорен.*
- *Псоријаза, егземи, дерматитис, лишаи, акни,*
- *Чирови,*
- *Проширени вени,*
- *Ревматски болки и артритис,*
- *Надворешни и внатрешни рани,*
- *Скршеници и крварења,*
- *Отоци и гребаници.*

